

о. Онуфриј

## ОЗБОРУВАЊЕТО

„Озборувањето е пород на омразата. Тоа е истенчена и крупна болест, скриена и подмолна пијавица, која ја цица и ослабува крвта на љубовта. Озборувањето е лицемерство на љубовта, причинител на осквернувањето и оптоварување на совеста, уништување на чистотата.” (Свети Јован Лествичник)

Ова е опис на озборувањето кој поетски впечатливо ни го оставил во наследство овој голем Свет отец, аскет и теоретичар на аскетскиот живот. Трагајќи, пак, по основно објаснување на оваа „болест” доаѓаме до нејзиниот „именител” т. е. основниот поим кој најопшто ја објаснува. Тоа е поимот „страст”, со кој во аскетската терминологија на Црквата се означува една болна, изопачена, погрешно насочена природна страст или сила на човековото срце. Срцето, пак, е духовен центар на човековото битие во кој се восредоточуваат сите нишки на човековото постоење и дејствување. Затоа тоа е главна мета на паднатите ангели, кои настојуваат да заземат што поголем простор во него и околу него за да имаат што посилно влијание врз животот на една личност.

Развратените (погрешно насочените) страсти претставуваат освоени, заробени сили и простори на човековото срце и со своето дејствување го прават срцето извалкано и затворено за умот, кој не може молитвено да влегува во него и да се просветлува, соединувајќи се со благодатта во срцето, којашто секој човек ја добива при Светото Крштение.

Освестувајќи ја ваквата своја состојба со помош на Божјата благодат (*не ние ѝрви ѝ го возљубивме Него, туку Он нас*), христијанинот започнува да води постостојан аскетски (подвигнички) живот кој се состои во непрестајна борба со своите страсти, со цел да си го очисти срцето, тоа да се отвори, по Божјо благоволение, и во него да потече умносрдечната молитва.

Понатаму текот на животот, со голем молитвен подвиг во покајание, продолжува по патот кон совершенството. Воопшто, како што вели нашиот старец, „постојат три степени (етапи) во духовниот развој на една личност.

Аскетско-исихастичкото живо предание ги именува како:  
прв степен, ‘очистување на срцето од страстите’;  
втор степен, ‘просветлување на умот’;  
и трет степен, ‘обожение на човековата личност’”.

## Прашања / пречки / примери

Сите ние што се наоѓаме на првиот степен од духовниот развој мора да им објавиме војна на нашите страсти, вклучувајќи го тука и „озборувањето”. Преминот од прв степен, на ‘очистување’, во втор степен, на ‘просветлување на умот’, не може да се случи без задоволително човек да се очисти и од самите помисли, а камоли ако уште греши со збор и со дело. „Озборувањето” е грев направен со збор. Можеби оваа страст ни изгледа беззначајна, но всушност таа е големо орудие на злото и токму нејзината замаскираност и истенченост ја прави неосетна и со тоа многу опасна. Затоа ни е потребен увид во самата нејзина суштина за да можеме вистински да ја освестиме и спознаеме.

Ако се потрудиме да внимаваме на она што го зборуваме и што го слушаме во секојдневните допири со лубето, ќе забележиме дека многу „ни лежи” бавењето со тугите животи. Тоа е навика стекната во општата лоша духовна атмосфера на оговарање во којашто живееме. Неосетно влегуваме во расправање за некој човек, за нечија постапка, а што најчесто започнува преку слушањето и пренесувањето на некоја вест за некого. Особено не привлекува да зборуваме за лошите работи што ги дознаваме. Но, зошто сакаме да го правиме тоа? Зошто нашиот ум и со него срцето стануваат примопредајници на злото, на лошата вест? Затоа што валканото привлекува валкано. Затоа што гордоста, мнението и другите страсти од кои е заробено нашето срце не присилуваат да ја пренесуваме лошата вест, да се храниме со неа и да им судиме и да ги осудуваме оние што грешат или оние што мислим дека грешат. Да, ова е особено изразено кај оние лубе „коишто воопшто не се ни свесни за постојењето на страстите (славољубието, сласътъљубието, сребролъбието), коишто воопшто не се трудат да го очистат своето срце и не знаат за демоните поврзани со страстите. Тие се подложни на демонско влијание, не внимаваат на своите помисли и немаат критериум за разликување на доброто од злото”.

Она што е за чудење е тоа што најчесто се пренесуваат невистини или барем непроверени работи. И веднаш се брза да се пренесе слушнатото, без да се провери дали е вистинито и каква би била последицата од пренесувањето. Озборувањето скоро секогаш се спроведува во форма на судење и осудување, што предизвикува уште поголема осуда а за што Господ рекол ‘Не судејте за да не бидејте судени; оии со каков суд судијте со щаков ќе ви се суди; со каква мерка мерите со щаква ќе ви се мери...’ (Мат. 7, 1 - 2) Секако, овде грев е и самото пренесување на лоши работи за некого, па нека се тие и сосема точни, бидејќи, најчесто од нашата духовна состојба (степен на ‘очистување’) и епархијска позиција во Црквата (‘лаик’) произлегува дека ние сме должни да ги покриваме гревовите и слабостите на ближните, а не да ги обелоденуваме. Само љубовта и молитвата за ближниот ќе му донесат нему благодат и време за да го обнови своето покајание исцелувајќи се.

## ОЗБОРУВАЊЕТО

И пак, скоро секогаш цел на озборувањето е некој кого што не го сакаме или кој ја повредил нашата гордост и суета, па ние сакаме да му се одмаздиме. Тоа никако не може да биде некој што се трудиме да го сакаме со аскетска љубов. Дури и кај природната, психолошка љубов, додека таа трае, ретко можеме да го спретнеме осудувањето. Зарем може родителот да го озборува своето дете, кога впрочем не сака ни да чуе такво нешто за него? Зарем личноста којашто аскетски ја љубиме ќе ја озборуваме? Нема ли попрво веднаш штом ќе насетиме дека разговорот може да се сврти против „нашиот“ човек, да го испревариме соговорникот и да го спречиме, бидејќи не се чувствуваме пријатно? ...Да! Така е тоа! Но, тогаш кога срцето ќе ќе заболи, тогаш најмногу и ја чувствуваме отровноста на озборувањето.

Најпосле, никој не сака да биде озборуван. И самото ова сознание ни открива како треба да се однесуваме: *како ишто сакаше да ѝ озборуваат луѓето со вас, така ѝ озборувајте и вие со нив!* (Лука 6, 31).

Колкав е во стварноста опсегот на озборувањето и колкава е неговата штета?

Тоа секако најдобро го знаат монасите, зашто врз своја кожа ги почувствуваа сите црнила на озборувањето. „Добриот глас“ за „трговците со бело робје“, „кри-миналците“, „наркоманите“, „сектантите“, коишто живеат во манастирите, до-прел до секоја куќа во оваа земја ... само со помош на тоа врвно демонско средство и начин на комуницирање /озборувањето/. Сè со цел да се уништи секој критериум за разликување на доброто од злото. И што, зарем некој не знае што се монасите и како живеат? Секако дека сите знаат! Проблемот е во срдата на оние што озборуваат и на оние што слушаат. Впрочем, најдобро е за ова да го чуеме нашиот старец: „Луѓето коишто озборуваат, коишто демонот ги користи за свој инструмент за напад, не сакаат да го поврзат нашето постоење со нашата вера и љубов и заедница со Бога, зашто во спротивно би требало и тие да го променат својот живот. Најчесто одговорот на нашето постоење го бараат во социјални, психолошки и други причини. Најнакрај, со проектирањето на сопствената внатрешна нечистотија врз оние луѓе што се објект на нивното озборување сакаат, свесно или несвесно, да ја смирят својата совест и да најдат оправдување за својот непобожен живот. Најпросто кажано, ним набожните луѓе, оние што го чистат своето срце од сребролубие, блуд и славолубие и не одат по ‘широкиот пат’ на овој свет им пречат со своето постоење“.

Да! Веќе се открива вистинскиот образец на дејствувањето на злото меѓу луѓето.

## *Прашања / пречки / примери*

Како што рековме, ако се потрудиме да внимаваме на она што го слушаме и зборуваме, но и на самите наши помисли, бидејќи злото се зачнува од помислите, тогаш ќе се привикнеме да го согледуваме и откриваме злото што ни го подметнува лукавиот и што е најважно, ќе се привикнеме да го разбирааме секој двиг на нашето срце. Сево ова е дел од „борбата”, или подобро, од „војната” што ја „војуваме”. Но, бидејќи се работи за најважната работа од која зависи нашата духовна состојба, и сега и во вечноиот живот, неизбежно е да „војуваме” правилно.

Секоја војна се добива со исцрпни пресметки, неуморно вежбање во воените вештини и најважно, со совршена послушност и дисциплина. Така е и овде. А она што го имаме на ум е следново:

Во светот, спасението од гревот, ѓаволот и смртта го извршува Бог, Света Троица. Господ е Оној Кој спасува и никој не може сам себеси да се спаси. А Бог спасението го извршува преку Синот Божји, нашиот Господ Исус Христос, Кој, како Еден од Света Троица, слезе на земјата, се воплоти од Светиот Дух и Дева Марија и стана човек; и беше распнат и умре и на третиот ден воскресна и му ја извојува со тоа на човечкиот род победата над трите негови непријатели. И додека беше на земјата, Тој ја основа Црквата, која е Негово Тело и во која секој којшто преку Светото Крштение и Светата Евхаристија станува дел од неа (од Црквата), ја добива како дар оваа победа, но само ако живее според Евангелските заповеди.

И Господ Црквата ја уредил така што ѝ го испрати Светиот Дух и ѝ ги предаде Своите Свети Тајни и постави служители на тие Тајни, коишто го водат, го поучуваат во Светите добродетели и го осветуваат народот Божји, запазувајќи го Божествениот ред во Црквата.

Сите ние кои сме Христијани, сме од оние коишто се спасуваат и не можеме доволно да ја изразиме нашата благодарност за овој свет назив со којшто се именуваме. Но, во христијанскиот живот ние сме водени од оние коишто Христос ги поставил на таа служба и затоа мораме да побараме помош, совет и целосно раководство од искусен пастир: владика, јеромонах, свештеник ...кој ќе ни стане духовен отец и кој ќе се грижи за нашиот духовен раст, ќе нè обучува во духовните воени вештини и ќе нè покрива со своите молитви, призывајќи ја врз нас благодатта на Небесниот Бог. Тоа е основниот предуслов, бидејќи нашиот горд и затемнет ум бара просветлен ум, кој будно ќе го пази и ќе го води сè до достигањето на ‘чистотата на нашето срце’, ‘просветлувањето на умот’.

Тоа е патот до спасението и основата на подвигот.

Врз тоа потоа се гради специфичноста на секоја борба, во зависност од видот на страста кон која е применувана.

Знајќи го тоа, секој од нас нека се вооружи и нека се упати кон победа, за да може да го здобие Царството Небесно, кое е заедница во љубов, радост и мир со Трисветиот Бог и со сите оние коишто како победници го завршиле својот земен живот, од кои најпрва е Пресветата Владичица наша Богородица и Секогашдева Марија, под чија закрила сме постојано сите, па и ние кои во љубовта на нашиот старец, во знаење (*εν γνοσῃ*) ја војуваме својата војна.



Говореше авва Илија:

Видов еден брат како пикна  
една лејка со вино под своите  
пазуви. А јас, за да ги посрамам  
демоните и за да им покажам  
дека е тоа само привид, му  
реков на братот мој:

- Направи ми по волја и  
поткрени ја наметката.

И кога ја крена, се најде дека  
таму нема скриено ништо. Ова  
ви го раскажав за да знаете, та  
други и да видите нешто со  
своите очи или ако чуете, не  
прифаќајте го туку така. Колку  
ли пак треба да ги зауздуваме  
своите помисли, и желби и  
расудувања, знајќи дека  
демоните ги уфраат за да ја  
извалкаат душата и да ја наве-  
дат да помислува на бескорисни  
нешта, та да ја окупираат со нив  
одвраќајќи ја од сеќавањето на  
нејзините гревови и на Бога.

од Старечникот

A С П Е К Т И